

ТАИЕХ Меѓународна работилница за стандардите на ЕУ за почетна обука за судии и обвинители

Организирана во соработка со
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

Локација: Александар Палас
Бул. 8 Септември бр. 15, Скопје
13-14 декември 2017

Корисници:

Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Турција, Албанија,
Косово и Србија

За повеќе информации за ТАИЕХ инструментот и за пристап до презентациите за овој настан Ве молиме да ја посетите интернет страницата:

http://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/taieux/index_en.htm

Цел на работилницата :

Целта на работилницата е да се зголеми знаењето на учесниците за стандардите на ЕУ во врска со изборот и почетната обука на идните судии и јавни обвинители.

Обезбедувањето соодветна обука на судиите и јавните обвинители е клучна цел во областа на владеење на правото, што претставува клучен дел од процесот на интеграција во ЕУ. Целта е да се зајакне ефикасноста, професионалноста и транспарентноста на судските и обвинителските институции и да се помогне во изградбата на областа на правдата, а зголемување на довербата меѓу европските земји, практичарите и граѓаните.

Работилницата ќе обезбеди платформа за размена на најдобри практики помеѓу претставниците на правосудните академии од ИПА земјите и експерти од Белгискиот институт за обука на судии, Европската мрежа за судска обука во Брисел, шведското судство, Холандскиот центар за обука и проучување на судството, Француската национална школа за судии и Европската школа за спроведување во Бугарија.

Различните сесии ќе се фокусираат главно на процесот на избор на кандидати; приемни испити; дизајн на модул за обука и евалуација и следење на почетната обука.

Ден 1 : Среда 13 декември 2017 година

Претседавач : г-а Анета Арнаудовска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов”

09:00	Регистрација на учесниците
09:30	Воведен говор
10:00	ЕУ стандарди за почетна обука на идните судии и јавни обвинители Г-дин Војчех ПОСТУЛСКИ, Генерален секретар, Европска мрежа за судска обука
10:45	Прашања и одговори
11:00	Пауза за кафе
11:30	Процедура за избор на кандидатите Г-дин Раф ВАН РАНСБЕК, Директор, Белгиски институт за судска обука
12:15	Прашања и одговори
12:30	Пауза за ручек
13:30	Тестови за квалификуваност и интегритет за изборот на кандидатите Г-дин Ленарт Јохансон, судија во Окружниот суд Кристианстад, Шведска
14:30	Прашања и одговори
15:00	Пауза за кафе
15:30	Дефинирање на објективни и мерливи критериуми (приемни испити) Г-дин Ленарт Јохансон, судија во Окружниот суд Кристианстад, Шведска
16:15	Развој на модули за обука (примери) Г-дин Драгомир Јорданов, извршен директор на Европската школа за спроведување, Бугарија
17:00	Прашања и одговори и заклучоци
17:30	Крај на првиот ден

Ден 2 : Четврток 14 декември 2017 г.

Претседавач: г-а Анета Арнаудовска, директор на Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

09:00	Регистрација на учесниците
09:30	Евалуација и следење на почетната обука Следење на ранг листите од телата за избор Г-дин Војцех ПОСТУЛСКИ, Генерален секретар, Европска мрежа за судска обука
10:15	Искуство и најдобрите практики од земјите на Западниот Балкан и Турција за избор на кандидатите и почетната обука (примери на најдобри случаи) - Република Македонија (20')- г-а Анета Арнаудовска, директор на Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Босна и Херцеговина (20') - Турција (20')- Г-дин Осман Хазир, претставник на Турската правосудна Академија
11:15	Прашања и одговори
11:30	Пауза за кафе
11:45	Искуство и најдобрите практики од земјите на Западниот Балкан и Турција за избор на кандидатите и почетната обука (примери на најдобри случаи) - Србија (20')- Г-дин Игор Милованов, претставник на Правосудна Академија - Црна Гора (20') - Косово (20') - Албанија (20')-г-а Борана Мустафарај, претставник на Школата за судии во Албанија
13:05	Прашања и одговори
13:20	Пауза за ручек
14:30	Холандската почетна обука Г-а Ен Тахапари, виш менаџер за обука и г-а Карима Кадури, менаџер за квалитет за програми за иницијална обука на судии, Центар за обука и проучување на судството, Холандија
15:15	Прашања и одговори
15:30	Пауза за кафе
16:00	Методологија и технички на подучување Г-дин Драгомир Јорданов, извршен директор на Европската школа за спроведување, Бугарија
16:45	Прашања и одговори и заклучоци
17:30	Крај на семинарот

This meeting is being organised by the
Technical Assistance Information Exchange Instrument
of the European Commission
<http://ec.europa.eu/taiox>



TAIEX on Twitter: [#EUTaiox](https://twitter.com/EUTaiox)
NEAR-TAIOX@ec.europa.eu; Telephone: +32-2-296 73 07